



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС СПЕЦИФИЧНИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-САК-01

Рок: 19.10.2015 г.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ бр. 2

14.10.2015 г.



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU).

Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со Повикот за специфични акциски грантови бр. ЦМ-САК-01, поставени на информативните сесии или по е-пошта до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 14.10.2015 г.

Прашање	Одговор
<p>Сакав да Ве прашам дали продуцентска куќа која продуцира емисии од различен карактер влегува според Вашиот повик во делот на медиум?</p>	<p>Не, продуцентските куќи не се во согласност со критериумите за подобност за овој Повик. Повеќе информации можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција 3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.</p>
<p>Stranska organizacija koja ima registrirano kancelarija vo Makedonija soglasno zakonot za registriranje na zdruzenija I fonadacii, dali ke se smeta za legitimna da aplicira na povikot?</p>	<p>Да, доколку е регистрирана во Македонија согласно Законот за здруженија и фондации (2010).</p>
<p>Дали СКСЗМ (Стопанска комора на Северозападна Македонија) може да се јави како партнер?</p>	<p>Не, стопанските комори не се во согласност со критериумите за подобност за партнер за овој Повик. Повеќе информации можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција 3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.</p>
<p>Каде може да се најде списокот на грантисти на ЦИВИКА?</p>	<p>Институционални грантисти на Цивика мобилитас - http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/60-prv-informativen-sostanok-na-grantistite-na-civika-mobilitas Акциски грантисти на Цивика мобилитас http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/vesti-i-javnost/vesti/78-izbrani-se-dobitnicite-na-akciskite-grantovi-na-civika-mobilitas</p>
<p>Дали соработници на проектот мора да бидат граѓански организации од мрежата на Цивика (односно, дали може да се вклучат и граѓански организации кои не биле грантисти на Цивика)</p>	<p>Да, може да се вклучат. Примарната целна група на специфичните акциски грантови се грантистите и другите учесници во Цивика мобилитас, но тоа не ги исклучува сите останати од соработка или учество. Повеќе информации можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција 3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.</p>
<p>Доколку аплицираме за Специфичните акциски грантови, на следната тема Истражување и развој (ИР), како апликант, дали понатаму имаме право да аплицираме за Институционален грант?</p>	<p>Да, но само доколку не сте добитник на специфичен акциски грант. Повеќе информации за овој критериум за подобноста можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во Забелешка (стр. 2) и во секција 3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.</p>
<p>Повиците на Цивика дали меѓусебно се исклучуваат? Односно, дали доколку аплицираш/ добиеш мал грант, дозволено е да се аплицира и за специфичен акциски или институционален грант?</p>	<p>Зависи од тоа за кој тип на грантови на Цивика мобилитас е наменет повикот. Повиците за институционални (ИНС) и за акциски (АКТ, САК) грантови меѓусебно се исклучуваат. Но, повиците за мали (МАК) и за ад хок грантови (АДХ) не се исклучуваат меѓусебно ниту пак со повиците за институционалните (ИНС) и за акциските (АКТ, САК) грантови. Повеќе информации за овој критериум за подобноста можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик:</p>

	<p>http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во Забелешка (стр. 2) и во секција 3. Критериуми за подобност, 3.1. Актери.</p>
<p>Дали има определено лимит за различните категории трошоци во буџетот?</p>	<p>Нема. Сепак имајте предвид дека трошоците треба да се релевантни и оправдани за акцијата. Ве молиме не заборавајте да го пополните делот од буџетот, кој се однесува на оправданост на трошоците.</p>
<p>Која е разликата меѓу соработник и партнер во повикот?</p>	<p>Партнерот/ите учествуваат во креирање и спроведување на акцијата и нивните трошоци се подобни на истиот начин како и оние на апликантот.</p> <p>Соработниците може да учествуваат во креирање и спроведување на акцијата, но нивните трошоци не се подобни на истиот начин како и оние на апликантот.</p>
<p>Дали добитниците на специфичните грантови може да ги користат ресурсите на Цивика мобилитас, како на пример форумите?</p>	<p>Да, дел од форумите и се наменети за грантистите на Цивика мобилитас. Сепак ве советуваме да предвидите и други активности, освен форумите на Цивика мобилитас.</p>
<p>Дали може пријавата да опфати две теми или два типа на сепцифични акциски грантови, на пример и истражувачко новинарство и општествена промена?</p>	<p>Не може.</p> <p>Повеќе информации за овој критериум за подобноста можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf во секција 3. Критериуми за подобност, 3.3. Акции/Активности.</p>
<p>Дали темите за истражувачкото новинарство ќе бидат дефинирани од Цивика мобилитас и дали ќе мора да се однесуваат само на грантистите на Цивика мобилитас?</p>	<p>Темите ќе се дефинираат во соработка. Повеќе информации за соработката можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf</p> <p>Особено во секција 2. Специфични акциски грантови, 2.2. Приоритети.</p> <p>Во вашата пријава ве охрабруваме да предложите како ќе работите со Цивика мобилитас и сите нејзини актуелни и идни институционални и акциски грантисти.</p>
<p>Ако се планирани активности за градење на капацитетите на НВОи, дали можеме да вклучиме организации кои не се грантисти или биле претходно грантисти на Цивика?</p>	<p>Да, можете да вклучите. Ве молиме имајте предвид дека примарна целна група се тековните и идните грантисти на Цивика мобилитас.</p> <p>Повеќе информации за соработката можете да најдете во Водичот за апликантите за овој повик: http://www.civicamobilitas.org.mk/images/docs/cm-sak-01/cm-sak-01-vodic-za-aplikantite.pdf</p> <p>Особено во секција 2. Специфични акциски грантови, 2.2. Приоритети.</p>
<p>Дали да се буџетира ревизија за проектот?</p>	<p>Да, треба да се предвиди ревизија за проектот. Од нашето искуство трошоците за ревизија се во висина од околу 2 % од буџетот на акцијата.</p>

<http://www.civicamobilitas.org.mk/mk/komponenti/2/cm-sak-01>
<https://www.facebook.com/civicamobilitas>